

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на ден 21.07.2010 година, донесе

**Одлука
за изменување и дополнување
на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги
во болничката здравствена заштита за акутни случаи**

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 2/2010, 9/2010, 16/2010 и 81/2010), во членот 2, во табелата, кај редниот број 260, шифра на ДСГ G45B - „Друга гастроскопија за полесни дигестивни болести, истиот ден“, во колоната 4 бројот „4.946“ се заменува со бројот „3.500“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Број: 02 - 10434/
21.07.2010 год.
С к о п ј е

УПРАВЕН ОДБОР
Претседател,
Елена Трпковска